



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 25 од Законот на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), а во врска со член 26 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/15 - пречистен текст, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16, 165/17 и 83/18), Правилникот за формата, содржината, како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/12) и членот 54 став 1 алинеја 4 од Правилникот за стратешко и оперативно планирање Пр. бр. 02-15/I-1/2016 од 28 јануари 2016 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

Годишен план за јавните набавки во 2018 година на Народната банка на Република Македонија (неофицијален пречистен текст по петто изменување)

Ред. бр.	Предмет на договорот за јавна набавка / рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток (месец)	Проценета вредност на договорот за јавна набавка / рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7
I	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки			526.971.801		
1	Моторни возила	34100000-8 Моторни возила	јануари	9.043.435	Отворена постапка	
2	Набавка и монтажа на полици за пари		јануари	423.729	Барање за прибирање понуди	
3	Тркала за транспортни колички за пари		јануари	25.424	Барање за прибирање понуди	

4	Репрезентативен материјал		јануари	1.179.831	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
5	Амбалажа за книжни и ковани пари		јануари	618.644	Барање за прибирање понуди	
6	САН-инфраструктура		јануари	1.101.695	Барање за прибирање понуди	
7	Метална детектор-врата, рачен детектор за метал и инспекциски огледала		јануари	466.949	Барање за прибирање понуди	
8	Сефови		јануари	1.092.797	Барање за прибирање понуди	
9	Камери, контрола на пристап, алармни системи за неовластен пристап и движење на алармните системи за пожар		јануари	316.441	Барање за прибирање понуди	
10	Цвеќе и цветни аранжмани		јануари	257.627	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
11	Млечни чоколади		февруари	127.119	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
12	Клима-уреди и грејни тела		февруари	99.153	Барање за прибирање понуди	
13	Средства и прибор за хигиена	33700000-7 Производи за лична нега	февруари	3.810.747	Отворена постапка	2 (две) години
						I-ва измена О бр.02-15/IV-2/2018 23 февруари 2018 година
15	Комплети на ковани пари		февруари	372.881	Барање за прибирање понуди	

16	Софтвер за компарација и синхронизација на структурата и податоците на базите		февруари	313.559	Барање за прибирање понуди	
17	Софтвер за читање на трансакцискиот дневник на базата		февруари	144.068	Барање за прибирање понуди	
18	Дигитален УСБ-микроскоп		февруари	63.559	Барање за прибирање понуди	
19	Проектор и безжични микрофони		февруари	105.424	Барање за прибирање понуди	
20	Систем за противпожарна заштита		февруари	600.000	Барање за прибирање понуди	
21	Систем за двофакторска автентикација		февруари	245.763	Барање за прибирање понуди	
22	Систем за плаќање во реално време	48812000-3 Финансиски информатички системи	февруари	16.101.695	Отворена постапка	
						IV-та измена О бр. 02-15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02-15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02-15/XII-1/2018 26 јули 2018 година

						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
27	Индустриски гасови и материјали за заварување		февруари	70.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
						I-ва измена О бр.02- 15/IV-2/2018 23 февруари 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
33	Компјутери и телевизори	30213000-5 Персонални компјутери, 30213100-6 Преносливи компјутери, 32324000-0 Телевизори	март	9.026.634	Отворена постапка	
34	Противпожарна опрема - изолациски боци		март	300.000	Барање за прибирање понуди	

35	Метални плакари		април	200.000	Барање за прибирање понуди	
36	Кафе, чај и сродни производи		април	187.000	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
37	Уред за непрекинато напојување со електрична енергија - УПС за резервната локација		април	400.000	Барање за прибирање понуди	
38	Софтвер за интегриран сметководствен систем	48000000-8 Софтверски пакети и информатички системи, 48443000-5 Софтверски пакет за сметководство, 72212443-6 Услуги за развивање на софтвер за сметководство	април	77.118.644	Отворена постапка	2 (две) години
39	Печатачи и скенери		април	1.949.153	Отворена постапка	
40	Телефони и таблети		април	606.780	Барање за прибирање понуди	
41	Дисковен капацитет	30233132-5 Хард-диск драјвови	април	12.966.102	Отворена постапка	
42	Електрична енергија	09310000-5 Електрична енергија	април	19.000.000	Отворена постапка	1 (една) година
43	Дигитални сертификати		април	59.322	Барање за прибирање понуди	
44	Ормар за прва помош со комплет		мај	25.000	Барање за прибирање понуди	

45	Резервни делови за електрика, водовод, ладење - греење и браварија		мај	900.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
46	Работна и заштитна облека		јуни	128.522	Барање за прибирање понуди	
47	Софтверски алатки за економетриско работење		јули	1.238.095	Отворена постапка	
48	Лиценца за софтвер Adobe Indesign		јули	50.847	Барање за прибирање понуди	
49	Софтвер за антивирус		јули	677.966	Барање за прибирање понуди	
50	Софтвер за моделирање склад на податоци		октомври	686.441	Барање за прибирање понуди	
51	ИТ потрошен материјал		јули	242.052	Барање за прибирање понуди	
52	Тонери и други материјали за печатење		јули	2.406.821	Отворена постапка	
53	Новогодишни честитки		август	67.585	Барање за прибирање понуди	
54	Магнетни картички		септември	60.508	Барање за прибирање понуди	
55	Канцелариски материјали		септември	1.551.055	Отворена постапка	
56	Машина за обработка и селекција на книжни пари	30132200-5 Машини за броење на банкноти 30132300-6 Сортери	септември	59.322.034	Отворена постапка	
57	Вреќи		септември	73.729	Барање за прибирање понуди	

58	Книжни пари со апоенска вредност од 500 денари	22430000-3 Банкноти	октомври	45.000.000	Отворена постапка	
59	Резервни делови и репроматеријал за машини за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200		октомври	847.458	Преговарање без претходно објавување на оглас	
60	Резервни делови за виљушкари		октомври	101.695	Преговарање без претходно објавување на оглас/Барање за прибирање понуди	
61	Резервни делови за машината за обработка и селекција на книжни пари КОБРА		октомври	169.492	Преговарање без претходно објавување на оглас	
62	Резервни делови за машината за уништување на книжни пари БДС 50		октомври	211.864	Преговарање без претходно објавување на оглас	
63	Резервни делови за машината за ковање Шулер		октомври	211.864	Преговарање без претходно објавување на оглас/Барање за прибирање понуди	
64	Резервни делови за машините за броење на книжни пари		октомври	84.746	Барање за прибирање понуди	
65	Канцелариски мебел и ентериерно уредување на новиот деловен објект	45420000-7 Поставување на ентериери	октомври	249.609.752	Отворена постапка	

66	Стручна литература		октомври	1.101.695	Барање за прибирање понуди	
67	Канцелариски мебел		ноември	2.080.508	Отворена постапка	
68	Прибор и потрошен материјал за кујна		ноември	54.681	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
69	Млеко		ноември	278.113	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
70	Венецијанер и вариолајт завеси		ноември	189.186	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
71	Браварија со вклучена монтажа и резервни делови		март	127.119	Барање за прибирање понуди	
72	Конзервирана храна и прехранбени производи		септември	129.645	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
73	Надградба на батериското поле за УПС		август	949.153	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
II	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги			67.409.228		
1	Угостителски услуги		јануари	1.601.751	Член 17 од ЗЈН	1 (една) година
2	Хотелски услуги		јануари	892.982	Член 17 од ЗЈН	1 (една) година
3	Адаптивно одржување на софтверот за архивско и канцелариско работење		јануари	305.085	Преговарање без претходно објавување на оглас	

4	Услуги за поправка, сервисирање и одржување на моторните возила		јануари	300.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
5	Услуги за дислокација, адаптација и ревитализација на УПС-системот со инсталација		јануари	1.950.000	Отворена постапка	1 (една) година
6	Услуги за испитување на заземјувањето		јануари	520.000	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
7	Услуги за технички преглед, осигурување на возилата од автоодговорност и зелен картон		јануари	270.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
8	Услуги за мобилна телефонија		јануари	3.050.847	Отворена постапка	3 (три) години
9	Изработка и објава на едукативни содржини во списанија за деца		јануари	101.695	Преговарање без претходно објавување на оглас/Барање за прибирање понуди	
10	Услуги за следење информации		јануари	171.525	Барање за прибирање понуди	
11	Услуги за обезбедување туристички водичи		јануари	94.915	Барање за прибирање понуди	1 (една) година

12	Печатење менични бланкети		јануари	355.932	Преговарање без претходно објавување на оглас/Барање за прибирање понуди	
13	Проектантски услуги за проектирање систем за ладење и хидрофорски пумпи со надзор		јануари	120.000	Барање за прибирање понуди	
14	Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Седмата меѓународна истражувачка конференција		јануари	1.110.000	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
						IV-та измена О бр. 02-15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02-15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
17	Услуги за едукација од областа на раководењето со проекти и сигурноста		јануари	211.864	Член 17 од ЗЈН	1 (една) година
18	Услуги за поправка и одржување инсталации на објекти		јануари	1.800.000	Отворена постапка	2 (две) години

						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
						IV-та измена О бр. 02- 15/XII-1/2018 26 јули 2018 година
26	Изработка на едукативни видеа		јануари	364.831	Барање за прибирање понуди	
27	Услуги за укоричување и изработка на визит-карти		февруари	75.483	Барање за прибирање понуди	

28	Услуги за поправка и одржување на системот за видеонадзор		февруари	600.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
29	Услуги за одржување и сервисирање на системот за непрекинато напојување со електрична енергија - УПС		февруари	1.800.000	Отворена постапка	2 (две) години
30	Услуги за одржување со замена на резервни делови на алармните системи		февруари	300.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
31	Услуги за испитување на трафостаниците		февруари	600.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
32	Изнајмување оптичка линија		февруари	847.458	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
33	Услуги за превод од/на странски јазици		февруари	423.729	Член 17 од ЗЈН	2 (две) години
34	Услуги за одржување на веб-страницата на НБРМ		февруари	169.492	Преговарање без претходно објавување на оглас	
35	Услуги за хемиско чистење		февруари	25.424	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
36	Услуга за дислокација и складирање на фреонот		февруари	70.000	Барање за прибирање понуди	1 (една) година

37	Услуги за редовен воздушен транспорт - авиобилети	60400000-2 Услуги за воздушен транспорт	март	15.000.000	Отворена постапка	2 (две) години
38	Адаптивно одржување на софтверскиот дел на машината за обработка и селекција на банкноти Кобра		март	423.729	Преговарање без претходно објавување на оглас	
39	Компјутерска подготовка, дизајн и печатење едукативен материјал - брошури за презентација		март	406.780	Барање за прибирање понуди	
40	Услуги за подготовка и печатење брошури и публикации		март	237.288	Барање за прибирање понуди	
41	Услуги за поправка и одржување на водоводните инсталации на објекти		март	300.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
42	Изработка на рамки и вградување на табаци со испечатени книжни пари		март	84.746	Барање за прибирање понуди	
43	Обуки за вработени за меки вештини		март	423.729	Член 17 од ЗЈН	
44	Услуги за организација на активности за тимско работење		март	593.220	Член 17 од ЗЈН	

45	Услуги за специјализирани обуки		март	338.983	Член 17 од ЗЈН	
46	Услуги од проценител		март	1.101.695	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
47	Услуги за обука за безбедност и вежби за гаѓање со оружје		март	150.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
48	Образовни услуги - Едукација, обука, тренинг и вежби за физичко обезбедување		март	250.000	Барање за прибирање понуди/ Член 17 од ЗЈН	2 (две) години
49	Образовни услуги - Едукација, обука, тренинг и вежби за противпожарна заштита		април	250.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
50	Услуги за чистење на објектите		април	7.000.000	Отворена постапка	2 (две) години
51	Контрола и испитување на громобранската инсталација		мај	50.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
52	Сервисирање на ИТ-опремата		мај	169.492	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
53	Превентивно одржување на софтверот за онлајн игра		мај	25.424	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
54	Услуги за одржување и сервисирање на дизел-агрегатите		јуни	800.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години

55	Превентивно одржување на системот за евиденција на присутност и контрола на пристапот		јуни	400.000	Преговарање без претходно објавување на оглас	2 (две) години
56	Поддршка на дисковен капацитет		август	762.712	Барање за прибирање понуди	
57	Сервисирање на компресорите БОГЕ		септември	84.746	Преговарање без претходно објавување на оглас	
58	Секундарен интернет-пристап		септември	338.983	Барање за прибирање понуди	3 (три) години
59	Услуги од агенција за привремени вработувања		септември	1.016.949	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
60	Услуги за најмење возила		септември	2.554.237	Отворена постапка	1 (една) година
61	Сервисирање и одржување на лифтовите		октомври	1.400.000	Отворена постапка	2 (две) години
62	Пенетрациско тестирање		октомври	1.694.915	Отворена постапка	
63	Такси услуги		октомври	800.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години

64	Услуги за одржување на системот за управување со настани и инциденти од областа на информатичката безбедност		октомври	1.694.915	Отворена постапка	1 (една) година
65	Подобрување на ИТ-сигурноста		октомври	1.694.915	Отворена постапка	
66	Превентивно одржување на ПУБ		октомври	1.129.436	Преговарање без претходно објавување на оглас	3 (три) години
67	Услуги за поправка на опремата во трезорот		октомври	169.492	Преговарање без претходно објавување на оглас/Барање за прибирање понуди	1 (една) година
68	Сервисирање на машината за обработка и селекција на книжни пари КОБРА		октомври	169.492	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
69	Сервисирање на машините за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200		октомври	1.271.186	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
70	Сервисирање на машината за уништување книжни пари БДС 50		октомври	211.864	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
71	Сервисирање на машината за ковање Шулер		октомври	211.864	Преговарање без претходно објавување на оглас/Барање за	1 (една) година

					прибирање понуди	
72	Сервисирање на моторниот виљушкар		октомври	84.746	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
73	Подготовка, дизајн, печатење и реиздавање на брошури		октомври	285.714	Барање за прибирање понуди	
74	Дизајнирање и визуелизација на постојната музејска поставка на НБРМ и нејзината содржина		октомври	1.694.915	Отворена постапка	
75	Превентивно одржување на софтверот за управување со човечките ресурси		октомври	211.864	Преговарање без претходно објавување на оглас	1 (една) година
76	Услуги за изработка на геодетска слика за подлогата за изведба на топлински вод		октомври	33.898	Барање за прибирање понуди	
77	Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Дванаесеттата меѓународна конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност		октомври	1.026.488	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
78	Фотографски услуги		ноември	199.153	Барање за прибирање понуди	1 (една) година

79	Услуги за одржување и сервисирање на уредите за ладење во системските сали		ноември	500.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
80	Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Осмата меѓународна истражувачка конференција		декември	1.110.000	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
81	Услуги за поправка на роло-врата во трезорот		февруари	127.119	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
82	Услуги за сервисирање и одржување на противпожарните центри со замена на резервните делови и потрошениот материјал		февруари	300.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
83	Ревизорски услуги на проект за топловод		март	25.424	Барање за прибирање понуди	
84	Проектантски услуги за реконструкција на електричната инсталација		јуни	84.746	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
85	Сервисирање и одржување на патничките возила во гарантен рок		август	381.356	Преговарање без претходно објавување оглас	5 (пет) години
III	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи			4.570.000		

1	Адаптација на работниот простор		април	600.000	Барање за прибирање понуди	1 (една) година
2	Сигурносна врата со системи за заклучување и градежно-занаетчиски работи за адаптација на работна просторија		февруари	530.000	Барање за прибирање понуди	
3	Обнова на системот за ладење во системската сала ИТ		април	1.440.000	Барање за прибирање понуди	
4	Санација на хидрофорската потстаница		мај	1.200.000	Барање за прибирање понуди	
5	Градежно-занаетчиски работи		ноември	700.000	Барање за прибирање понуди	2 (две) години
6	Адаптација на простор-поставување метална врата и преместување на постојната врата		февруари	100.000	Барање за прибирање понуди	
ВКУПНО				598.951.029		

2. Годишниот план за јавните набавки влегува во сила со денот на донесувањето.

ГПЈ бр. 02-15/XV-1/2017
21 декември 2017 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
д-р Фадил Бајрами